

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Прилепски бранители 85 7500 Prilep Република Македонија	Погон Цигари
Tel. (+)389 48 510 100 510 120	Tel. (+)389 48 510 300 510 305
Faks. (+)389 48 510 121	Faks (+)389 48 510 306

ЗАПИСНИК

Тутунски комбинат АД Прилеп според нарачка бр. **25-H013- 000004** има потреба од:

1. Склучување на договор со независна ревизорска куќа за вршење ревизија на деловната 2025год.

Доставени се понуди од:

1. Пелагониска ревизорска куќа Д.О.О.Е.Л – Прилеп
2. РСМ Македонија Д.О.О.Е.Л – Скопје
3. Аудит Груп Д.О.О.Е.Л – Куманово
4. Бакер Тили Јоанидис Д.О.О.Е.Л – Скопје




ЗАБЕЛЕШКА: При избор на најповолна понуда, комисијата во предвид ја зеде најниско понудената цена. Треба да се напомени и успешната соработка со избраниот понудувач во претходниот период. Барање за понуда беше испратено и до следните ревизорски куќи: Којзаклиев – Павлеска ревизија, А&БА Групп ДООЕЛ, Крестон Македонија ДООЕЛ, МСФИ Ревизија 2012 ДОО, Рафајловски ревизија ДОО, БДО ДОО, Грант Торнтон ДОО, Сколар П, Мур Стивенс ДОО но не доставија понуди, МСФИ 2012 Ревизија ДОО -Скопје не извести дека имала договорени ангажмани и не е во состојба да ни даде понуда.

Според добиените понуди, комисијата составена од долунаведените лица како најповолна ја одбра понудата од следниот добавувач:

1. Пелагониска ревизорска куќа Д.О.О.Е.Л - Прилеп

Комисијата е составена од следниве членови:

1. Маја Бошкоска
2. Даниела Мицкоска
3. Александар Волнароски

1. 
2. 
3. 


Датум:
11.04.2025

Почитувани

Ви благодариме за известувањето.

Сепак бидејќи веќе имаме договорени ангажмани не сме во можност а Ви дадем понуда за ревизија на финансиските извештаи за 2025 година.

Со почит

Жарко Михајловски

МСФИ Ревизија 2012 ДОО - Скопје

ул. Вангел Тодоровски Бр.5/1-39 Скопје - Аеродром

ПОШТЕНСКИ ФАХ број 390 - СКОПЈЕ

Даночен број: МК4032021551000

Телефон: 02 311 23 23 и Мобилен: 070 333 713

маил адреса: revizija@msfi.com.mk,

веб страна: <https://msfirevizija.com.mk/>

Овој е-mail и било кој негов прилог можат да содржат информации од доверлива и/или повластена природа и се наменети единствено до лицето до кое се адресирани. Доколку овој е-mail не е наменет за вас (или сте го добиле по грешка) ве молиме веднаш да го известите испраќачот и да го уништите овој е-mail. Секое неовластено копирање, откривање или ширење на содржината на овој е-mail е строго забрането.

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

On Wed, Mar 26, 2025 at 10:46 AM Komerција <komerција@tkprilep.com.mk> wrote:

Почитувани,

Тутунски комбинат АД Прилеп има потреба од избор на ревизорска куќа.

Во прилог Ви го испраќаме барањето.

Поздрав,

Александар Волнароски

Комерцијален референт

Тутунски Комбинат А.Д. - Прилеп


Ул. "Прилепски бранители" бр. 85-Прилеп

Тел: +389 75 353 775

E-mail: a.volnaroski@tkprilep.com.mk

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ - ПРИЛЕП

Примено:	03.04.2025	Прилог:	
Орг. ед.	09	Број:	548/1
		Вред.	



Пелагониска Ревизорска Куќа

До: ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Понуда за ревизија на финансиски извештаи
за 2025 година

Навремени и сеопфатни услуги

По евентуално прифаќање на понудата ќе се потпиши договор за ревизија со клиентот (во понатамошниот текст „договор“). Ревизорот ќе започне со извршување на услугите од денот кога Договорот за ревизија ќе стапи во сила, согласно сопствените планови за работа. Нашата работа и нашиот ангажман зависат од контактите, комуникацијата и документацијата обезбедена од вработените во соодветните оддели на Вашата компанија како и од било кои други екстерно ангажирани соработници (сметководство, раководство и други). ПЕРК ќе биде во редовна комуникација со Вас за целосно да бидете информирани за текот и напредокот на ревизијата. Ќе Ве информираме за неопходната документација која е обезбедена и која треба дополнително да се обезбеди. Нашата цел е да Ви обезбедиме навремени и сеопфатни услуги.

Цена на понудата

Нашиот надоместок е пресметан врз основа на предвиденото време кое треба да биде вложено од страна на раководителот на тимот и останатиот ангажиран персонал на ПЕРК за комплетно завршување на ревизијата. Sprema прелиминарниот ревизорски план, работните саати на раководителот и членовите на ревизорскиот тим се распоредени на:


Временски план на активности во часови

Активности	Во текот на 2025	Во текот на 2026
Запознавање со актуелности во работењето на друштвото	4	-
Изработка на ревизорска стратегија и план	6	-
Состанок со менаџментот на друштвото	6	3
Преглед на периодични и годишни финансиски извештаи	4	4
Теренска ревизија, прибирање на документи и докази	8	8
Тестирање на интерните контроли	6	8
Тестирање на главна книга	4	5
Ревизија на нетековни средства	4	4
Ревизија на долгорочни вложувања	2	2
Ревизија на парични средства	-	1
Ревизија на побарувања од купувачите	4	6
Ревизија на залихи	4	12
Ревизија на обврски спрема добавувачи, кредитори и сл.	8	12
Писма за комуницирање со менаџментот	-	5
Подготвување на нацрт и конечен ревизорски извештај	-	5
Вкупно	60	75

Врз основа на претходната табела и потребните активности како и цената по час определена согласно буџетот и упатствата и препораките на ИОРРСМ, надоместокот на ревизорските услуги изнесува:

Завршеток на ангажман

- 30 дена по предавањето на Ф.И. во ЦРРСМ
- Состанок со раководството
- Писмо со изјави
- Писмо со препораки
- Достава на ревизорски извештај



Ангажман на тимот

- Временско планирање на активност
- Тестови и контроли
- Теренска ревизија
- Состанок со менаџмент, финансии и сметководство
- Комуникација

Ревизија на финансиски извештаи

239.850

ДДВ

43.173

Вкупно:

283.023

Согласни сме исплатата на паричните средства да се изврши по предавањето на ревизорскиот извештај и доставувањето на фактурата во рок од 15 дена.

Претпоставки

Извршувањето на ревизорскиот ангажман пред се зависи од можноста на ревизорот да ги обезбеди сите потребни и неопходни документи, сите договори, одлуки, записници, биланси, имотни листови, фактури, приемници, испратници, изводи, картици и сл. а кој што ревизорот ги определил за конкретниот клиент. Извршувањето на ревизорскиот ангажман зависи и од можноста, ревизорот да има неограничен пристап до седиштето и до сите други локации на клиентот како и пристап и комуникација до сите потребни оддели, сектори и вработени.

Нашата понуда:

- Претпоставува дека од Ваша страна ќе ни бидат документирани и обезбедени сите барани информации и сета друга поткрепувачка документација наведена погоре,
- Претпоставува дека нема да има временски препреки во обезбедувањето на погоре наведената документација,
- Претпоставува дека нема да се појават значајни неочекувани прашања и состојби во текот на ревизијата, и
- Исклучува секакви исплати на експерти. Потребата од ангажирање на експерт на ревизорот ќе биде искомунуира со клиентот. Надоместокот за ангажирањето експерт ќе биде усогласен со анекс кон договорот со клиентот.
- Претпоставува континуитет во тековниот трговски облик и големина на друштвото (ентитетот).

Нашата понуда ги содржи и следните елементи:

- Пропуштањето некоја од договорните странки да исполни некоја од своите обврски нема да се смета како причина за раскинување на ангажманот доколку произлегува од настан на „Виша сила“ и доколку странка погодена од таков настан: презела мерки за исполнување на условите на ангажманот (договорот) и благавремено ја информирала другата странка за настанување на настанот.
- Рокот наведен во делот Известување, може да де продолжи поради настан на „Виша сила“; под барање на клиентот; како и според наведеното од делот Известување,
- Клиентот може да го раскине Договорот без другата страна да има право на надоместок, по истекот на триесет (30) дена од датумот на писменото известување за раскинување испратено до Ревизорот по настанување на било кој од случаите наведени од точка i до точка iv подолу:
 - i. ако Ревизорот не ги отстрани пречките за извршување на неговите договорни обврски во рок од 30 дена од датата на известување или во рок што писмено го побарал Нарачателот, или
 - ii. ако над Ревизорот во меѓувреме се отвори стечајна или ликвидациона постапка,
 - iii. ако на Ревизорот му биде одземена лиценцата за работа (привремено или трајно),

Примено:	03.04.2025		
Орг.ед.	Број	Прилог	Вред.
09	548	2	



Аудит Груп ДООЕЛ Куманово

Друштво за ревизија, сметководство и
даночен консалтинг
АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово
Ул.Доне Божинов бр.24-А/2
Куманово
e-mail:auditgroupdoo@gmail.com
тел:071/622-841

До ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп

Предмет: Понуда за Ревизија на финансиски извештаи за 2025 година на
Друштвото ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД -Прилеп

Почитувани,

Во прилог Ви доставуваме Понуда за Ревизија на Финансиските извештаи на
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД -Прилеп, за годината што завршува на 31 Декември
2025 година.

Со надеж дека понудата ќе биде прифатена,

Со почит,

Кристина Кипријановска
Овластен ревизор
Директор



Датум 03.04.2025
Место: Куманово

1. РЕВИЗИЈА НА ФИ НА ДРУШТВОТО ЗА 2025 ГОДИНА

Ревизијата ќе ја изготвиме во согласност со националната законска регулатива, соодветно на прифатените Сметководствени стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Северна Македонија и Законот на ревизија. Нашиот извештај ќе ги опфати Вашите Финансиски извештаи за 2025 година кои се состојат од Извештај за сеопфатна добивка за периодот (Биланс на успех) Извештај за финансиската состојба на крајот на периодот (Биланс на состојба), Извештај за паричниот тек за периодот, за годината која е завршена на 31.12.2025 година како и Извештајот за промените во главнината за периодот.

Целта на Нашата ревизија е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на Вашите финансиски извештаи за 2025 година согласно одредбите на важечките законски прописи, Сметководствените Стандарди кои се во примана во Република Северна Македонија, законот за ревизија како и Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Со ревизијата ќе се опсервираат прифатените сметководствени попитики и принципи користени при изготвувањето на финансиските извештаи по годишните сметки и примената на позитивните законски прописи опфатени во сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Покрај ревизорското мислење ние ќе изготвиме и извештај во кој ќе бидат изнесени сите евентуални слабости и значајни недостатоци во сметководствениот систем и системот на интерна контрола, доколку постојат, како и препораки за нивно отстранување и за примената на важечките законски прописи и Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и објавени во РСМ.

Обрнуваме внимание дека поради природата на работата, проверката на податоците, ограничувања во сметководствениот и контролниот систем и други инхерентни ограничувања на ревизијата сепак постои ризик дека неточности можат да останат неоткриени, но со планирање на ревизијата како и со методологијата што ја применуваме таквиот ризик ќе го сведеме на што е можно најниско ниво.

2. ДОВЕРЛИВОСТ

Согласно деловната етика и ревизорските стандарди секој член на тимот потпишува изјава за доверливост со која се обврзува да ја запази доверливоста на презентирана документација и информации добиени од клиентот.

3. НЕЗАВИСНОСТ

Конзистентно со политиката за независност на Друштвото сите членови на тимот за ревизија ја потврдуваат својата независност во однос на клиентот за ревизија.

4. РЕВИЗОРСКИ НАДОМЕСТ

Ревидирањето на Финансиските извештаи на **ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД** - Прилеп, за годината што завршува на 31 Декември 2025 година ќе се изврши согласно следниов буџет

Денари : 277.000 денари без ддв.

ДДВ: 49.860 денари

Вкупно за исплата 326.860 денари

Ревизорскиот извештај ќе биде изработен во еден примерок во хартиена форма на македонски, и испратен во пдф формат.


PROPOSAL FOR AUDIT SERVICES

Tutunski Kombinat AD Prilep

Audit of financial statements 2024

April 02, 2025

Valid until: 7 days from above date



ТУТУНСКИ КОМБИНАТ - ПРИЛЕП			
Примено:	03.04.2025		
Орг.ед.	Број	Прилог	Вред.
09	548	3	

To Tutunski Kombinat AD Prilep

Dear Sir/Madam,

It has been a pleasure working with you on our proposal to **Tutunski Kombinat AD Prilep**. Thank you for taking the time to answer our questions and provide us with the information requested.

We have assembled a Multinational Client (MNC) team who can meet your statutory audit needs — an approach that dramatically simplifies a cross-border engagement and delivers greater value through integrated service delivery.

By offering our clients a single point of contact, we deliver:


- Seamless cross-border work using Global Focus, our shared audit methodology that ensures universal compliance with International Standards on Auditing
- A globally consistent and high-quality audit, tailored to your business
- Integrated quality assurance procedures, giving you confidence in the results
- An efficient, streamlined process, saving you time, helping meet deadlines and allowing more opportunity to focus on providing insights into your business.

We are pleased to build on your existing relationship with **Tutunski Kombinat AD Prilep** which will support the successful transition of statutory audit services.

We are confident that Baker Tilly International is the right business partner for you to implement this coordinated approach.

We are happy to address any comments or concerns you have regarding this proposal.

Baker Tilly Joanidis


Ljubica Joanidis
 Partner





Winner of 'Network of the Year', International Accounting Forum & Awards 2023

Scope, fees, and terms

We look forward to delivering you the high-quality audit services your organisation deserves.

We have prepared our proposal based on efficient audit planning and the provision of high-quality auditing services. Ad hoc consultations during the year have been fully accounted for. We will ensure the full availability of the necessary team capacities for the familiarization process. We would be happy to discuss our fees in a personal meeting.



Fixed Fee Quotes

Tutunski Kombinat AD Prilep – Audit of financial statements 2024	Fixed Fee
Audit of financial statements, for the period ending December 31, 2024	6.500,00 EUR
Total Fee	6.500,00 EUR

Fee Notes:

- VAT of 18% not included in the price.
- Price in Macedonian denars (MKD) will be converted using an exchange rate of 62.

Payment method:

- 50% advanced payment after signing the Engagement letter;
- 50% after submission of the Draft Audit Report.

The proposed fee is based on the estimated time required for performing the audit, including the time of hiring staff with appropriate professional experience in order to ensure a high level of quality of services provided. Any delay in the delivery of documentation by the client, according to the previously agreed deadlines between the client and the auditor, will be charged in addition for extra time spent.

Contact details

Baker Tilly Joanidis
45-4 Kairska Street
Skopje, 1000
Republic of North Macedonia

T: +389 2 3 131 203
M: +389 2 3 133 230

www.bakertilly.mk
audit@bakertilly.mk



Baker Tilly Joanidis trading as Baker Tilly Joanidis is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Baker Tilly Joanidis trading as Baker Tilly Joanidis is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Baker Tilly Joanidis is not Baker Tilly International's agent and does not have the authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International's behalf. None of Baker Tilly International, Baker Tilly Joanidis nor any of the other member firms of Baker Tilly International has any liability for each other's acts or omissions. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.

One of the

One of the
RSM team

ТУГУНСКИ КОМЕНТАТ - ПРИЛЕР


Примено:	07.04.2025		
Орг.ед.	Број	Прилог	Вред.
09	548	4	

RSM

Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА

Цена на ангажманот

Наместокот за вршење на ревизија се пресметува според податоците добиени од ваша страна и планираните часови на работа на тимот на стручни лица кои ќе бидат ангажирани во извршување на ревизорски постапки и изработка на извештајот.



Услуга	Износ без ДДВ
Ревизија на годишни финансиски извештаи на Тутунски Комбинат АД Прилеп за 2025 година	830.250,- МКД

Останати трошоци

Доколку ангажманот вклучува патување надвор од Скопје, хотелските, патните и дневните трошоци, доколку настанат во значителен обем, ќе бидат дополнително фактурирани, во договор со клиентот.

Начин на плаќање и рок на важност

НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Исплатата на надоместокот нарачувачот ќе ја врши според следнава динамика:

- 10% од цената - по потпишувањето на договорот;
- 30% од цената - пред ревизија;
- 30% од цената - попис и ревизија;
- 30% од цената - пред предавањето на ревизорскиот извештај.

За исплата на секој поединечен износ, РСМ Македонија ќе изготви фактури. Фактурите се со рок на плаќање од 8 дена.

РОК НА ВАЖНОСТ

Нашата понуда важи во рок од 30 дена од датумот на издавањето, за кое време понудата е обврзувачка и може да се прифати во кое било време пред истекот на тој рок.

